

Службен весник

на Република Македонија

Број 125

7 јули 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
3167. Одлука за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	2
3168. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и избор на претседател и членови на Советот на научно - културните средби „Десет дена Крушевска Република“	2
3169. Одлука за разрешување од функцијата член на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	2
3170. Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на	
меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија.....	2
3171. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	3
3172. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите за социјалната заштита и заштита на децата.....	5
Огласен дел.....	1-56

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3167.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 65 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија се разрешува - м-р Весна Стоименовска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3104/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3168.

Врз основа на членот 3 од Законот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“ („Службен весник на Република Македонија“ број 29/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ- ВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАУЧНО - КУЛТУРНИТЕ СРЕДБИ „ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

I. Во Одлуката за разрешување и избор на претседател и членови на Советот на научно - културните средби „Десет дена Крушевска Република“ („Службен весник на Република Македонија“ број 32/15), во точката II, под б, за членови, во алинејата 5 зборовите: „Харун Ибраими, заменик директор во МРТ“ се заменуваат со зборовите: „д-р Музафер Бислими, историчар, работен во Институтот за национална историја Скопје“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3105/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3169.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 372 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15 и 55/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 јули 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

I. Од функцијата член на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, се разрешува - Зоран Василевски, м-р на машински науки од Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3107/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3170.

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛ- ЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ-ЕВРООБВРЗНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - еврообврзница на Република Македонија, кои Министерството за финансии ќе ги емитува во 2016 година.

2. Министерството за финансии ќе издаде глобални сертификати за обврзница на вкупниот износ на емисијата, врз основа на кои, во согласност со барањата на издавачите, еврообврзниците може да се издаваат во помали износи, и сите такви помали износи ќе бидат претставени со глобалните сертификати за обврзница (во понатамошниот текст „еврообврзница“).

3. Еврообврзницата се издава за буџетска поддршка во 2016 година и 2017 година и за рефинансирање на обврските кои достасуваат по основ на отплата на државниот долг на Република Македонија.

4. Рокот на доспевање на еврообврзницата ќе биде до 10 години, во зависност од пазарните услови, интересите и побарувањата на инвеститорите. Главницата на еврообврзницата достасува на денот на доспевање означен во условите за еврообврзницата.

5. Вкупната номинална вредност на еврообврзницата изнесува до 650.000.000,00 евра или противвредност во американски долари.

6. Министерството за финансии плаќа камата на еврообврзницата еднаш годишно, доколку еврообврзницата е во евра, или полугодишно, доколку еврообврзницата е во американски долари.

7. Министерството за финансии ги плаќа главницата и каматата на еврообврзницата или во евра или во американски долари, без притоа да пресметува и наплатува какви било даноци, провизии или давачки од сопствениците на еврообврзниците.

8. Минималниот износ на номиналната вредност на една еврообврзница изнесува или 100.000 евра и кој било повисок износ што е делив со 1.000 евра, или 200.000 американски долари и кој било повисок износ што е делив со 1.000 американски долари.

9. Регистарот на сопственици на еврообврзницата се води во согласност со Договорот за фискален и платежен агент, склучен меѓу Министерството за финансии и Дојче банк АГ, Лондон (Deutsche Bank AG, London).

10. Министерството за финансии ги плаќа главницата и каматата на еврообврзницата преку својот фискален и платежен агент, Дојче банк АГ, Лондон (Deutsche Bank AG, London). Распределбата на главницата и каматата по основ на еврообврзницата се врши преку системите за порамнување: Еуроклиар банк СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV), Клиарстрим, Луксембург (Clearstream, Luxembourg) и/или Депозитари траст компани (Depository Trust Company).

11. Еврообврзницата ќе котира и со неа ќе се тргува на Ирската берза за хартии од вредност (Irish Stock Exchange).

12. Министерството за финансии може, во име на Република Македонија, да ги откупи еврообврзниците на отворениот пазар или на друг начин по која било цена. Секоја еврообврзница што е така откупена може да биде поништена или чувана или повторно продадена. Секоја еврообврзница што ќе биде така поништена не може повторно да се издаде.

13. Во случај на настан на неисполнување на финансиските обврски коишто произлегуваат од еврообврзницата, таа може предвремено да достаса и да биде платлива.

14. Емисијата на еврообврзницата и понатамошните постапки поврзани со исполнувањето на обврските од

страна на Република Македонија се спроведуваат врз основа на договорите регулирани според англиското право, кои Министерството за финансии ќе ги склучи со инвестициските банки, фискалниот и платежен агент и другите страни наведени таму, вклучувајќи ги, без ограничување, Договорот за запишување (Subscription Agreement), Договорот за фискален и платежен агент (Fiscal and Paying Agency Agreement), сертификатите за глобална обврзница и други такви договори и инструменти, кои се сметаат за неопходни или соодветни за издавањето на еврообврзницата и за нејзиното котирање на Ирската берза за хартии од вредност.

15. Оваа одлука влегува во сила на денот на донесување и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 73/1
21 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3171.

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Се запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии и тоа:

1. ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕ-ПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

2. ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

4. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25);

5. ДОСТОИНСТВО (не е доставена годишна сметка/член 26);

6. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

7. ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

8. ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27);

9. РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА (не е доставена годишна сметка/член 26);

10. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

11. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

12. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

13. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

14. НОВА АЛТЕРНАТИВА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

15. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА ((не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

16. ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не е доставен годишен финансиски извештај/член 27);

17. ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

18. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

19. САНЦАЧКА ЛИГА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

20. ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25);

21. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25);

22. ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишен финансиски извештај/член 27);

23. РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

24. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

25. ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

26. ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21 (не е доставена годишна сметка/член 26);

27. АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27);

28. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25.

Политичките партии од точките 3, 7, 8, 13, 15, 19, 20, 23 и 25 согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 620/2016 од 27.5.2016 година се избришани од Единствениот судски регистар на политички партии.

Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за политичките партии ќе трае до уредно исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/0, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

До Министерството за правда согласно член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), Државниот завод за ревизија достави предлог број 23-414/1 од 27.05.2016 година за донесување на Одлука за запирање исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година, односно не доставиле извештај од регистар на примени дона-

ции, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не ги исполниле следните политички партии: ДЕМОКРАЦИЈА Е РЕПАРТИЈА ЗА НОВА ДЕМОКРАТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА АЛБАНЦИТЕ, СОЦИЈАЛ ДЕМОКРАТСКА УНИЈА, ДОСТОИНСТВО, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН, РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА-ОПЕ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА УНИЈА НА РОМИТЕ, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКА ИДНИНА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, САНЈАЧКА ЛИГА, ДЕМОКРАТСКА ЛИГА НА БОШЊАЦИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, РЕПУБЛИКАНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРОМЕНИ 21, АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА и ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ.

Согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичката партија подготвува извештај од регистар за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до Државниот завод за ревизија.

Согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот над финансиско-материјалното работење на политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска година за претходната година. Исто така, годишната сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите веб страни.

Согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен финансиски извештај за претходната година. Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните ограноци и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.

Согласно член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4 од истиот закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2434/2
27 јуни 2016 година
Скопје

Министер за правда,
м-р **Валдет Цафери**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3172.

Врз основа на член 206 став (4) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), член 234 став (2) од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16) и член 45 став (8) од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11, 147/13, 41/14, 33/15, 193/15 и 53/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА, ОДЗЕМАЊЕ И ЕВИ ДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТОРИ ТЕ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите за социјалната заштита и заштита на децата (во натамошниот текст: легитимација).

Член 2

Легитимацијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрук во осенчена окер боја, пластифицирна со 175 микронска фолија со димензии 90 X 55 мм, која е сместена во дводелен кожен повез со сино зелена боја, и секој дел е со големина 75 X 105 мм.

Легитимацијата од став 1 на овој член се издава на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата е сместена во десната страна од кожниот повез, под прозирна пластична фолија.

Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел е грбот на Република Македонија, под него е испишан текстот: “Република Македонија”, а под него е испишан текстот: “Министерство за труд и социјална политика”, во средината од десната страна е испишан текстот “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, а под него е испишан текстот: “Инспектор за социјална заштита и заштита на децата”, од левата страна има место за фотографија со димензии 24ммх 22 мм, под нив има место за впишување на податоци за името и презимето на инспекторот за социјална заштита и заштита на децата и работното место.

Задната странана образецот содржи: адреса на живеење и единствен матичен број на инспекторот, датум на издавање и регистарски број на легитимацијата, под овој текст се впишува крвната група на инспекторот, потпис на министерот и печат на Министерство за труд и социјална политика.

На внатрешната лева страна од кожниот повез се наоѓа метална значка која е изработена од метал-позлатен месинг, со кружен облик каде што крајните-точки од кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58 мм.

Во средината на значката е втиснат грбот на Република Македонија, а околу грбот е испишан текст „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА-СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“. Во долната половина во средината е втиснат бројот кој е истоветен со бројот на легитимацијата.

Член 4

Инспекторите ја употребуваат легитимација само за време на вршење на инспекцискиот надзор.

Член 5

За издадените и одземените легитимации Министерството за труд и социјална политика води евиденција во електронска форма.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: реден број, име и презиме на инспекторот, ЕМБГ, работно место, крвна група на инспекторот, датум на издавање на легитимацијата, регистарски број и број на легитимација, датум на одземање или замена, како и рубрика за забелешки во која се запишуваат измените на податоците.

Член 6

Легитимацијата има важност сè додека лицето на кое му е издадена има статус на инспектор за социјална заштита и заштита на децата.

На барање на инспекторот, легитимацијата му се заменува со нова најдоцна за пет дена, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, истата е изгубена или кога инспекторот ги сменил податоците кои се впишани во легитимацијата.

Член 7

Легитимациите кои се вратени или заменети се поништуваат.

Член 8

На носителот на легитимацијата на кој ќе му престане работниот однос или ќе биде распореден на друго работно место, му се одзема легитимацијата најдоцна за 24 часа.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите од областа за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/15)и

Правилникот за формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.182/15).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4703/1
27 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Прилог

Република Македонија
Министерство за труд и социјална политика
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
Инспектор за социјалната заштита и заштита на
децата

фотографија
фотографија
24мм x 22мм

(име и презиме)

(работно место)

М.П.

Адреса на живеење _____

ЕМБГ _____

Датум на издавање _____


Регистарски број на
Легитимацијата_____ крвна група на
инспекторот

М.П.

Министер
за труд и социјална политика

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКА



СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ
НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
0000



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016125